



Врз основа на склучениот Меморандум за соработка потпишан помеѓу Универзитетот Св. Кирил и Методиј и ОКТА АД - Скопје, на 31.08.2018 година, Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје распишува

ОГЛАС

за доделување една стипендија на студенти од втор циклус студии

ОКТА АД-Скопје, (во натамошниот текст: ОКТА) во учебната 2018/2019 година доделува една стипендија на студентите запишани на втор циклус студии на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, на следните студиски програми:

- Менаџмент на природните ресурси и животната средина (модул Педологија или модул Екологија)

I. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА:

Право на стипендија има кандидатот кој ги исполнува следните услови:

1. Да има завршено прв циклус студии на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје во траење од 8 семестри, со постигнат просечен успех од најмалку 8,00;
2. Да поседува сертификат, како доказ за активно познавање на англиски јазик;
3. Да не е корисник на стипендија од други даватели;
4. Да е државјанин на Република Македонија;
5. Предност ќе имаат кандидати кои не се во редовен работен однос.

II. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

1. Пријава (формулар достапен на интернет страната и во архива на Факултетот);
2. Копија од диплома/уверение за завршени академски студии од прв циклус и уверение за постигнат успех;
3. Уверение-потврда за активно познавање на англиски јазик;
4. CV на македонски јазик.

III. ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈА:

Стипендијата ги покрива трошоците за школарина во учебната 2018/2019 година во висина од 1.500 евра.

IV. НАЧИН И РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ

Крајниот рок за пријавување на кандидатите за користење на академската стипендија за студии од втор циклус е 16.10.2018 година. Документите може да се достават во архивата на Факултетот за земјоделски науки и храна.

Кандидатот ќе биде избран од страна на Комисија составена од претставници на ОКТА и претставници од Факултетот, а за кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе биде организирано интервју.